



THESES

ДЕН 3: РОКАЊЕ ДО УТРО, ДА НЕ ДРЖИ ДО НАРЕДНОТО ЛЕТО

НА ПОСЛЕДНИОТ ФЕСТИВАЛСКИ ДЕН, НЕ ОЧЕКУВА ПАТУВАЊЕ НИЗ ВРЕМИЊА, МЕСТА, ЕМОЦИИ... СО НАС ВЕЧЕРВА НА MAIN STAGE СЕ ALI FARKA TOURE BAND, КУЛТНИТЕ И ДОМАШНИ АРХАНГЕЛ И STRING FORCES, КАКО И ПРОЈЕКТ RAKIJA.

ДОКОЛКУ ПРЕХОДНИТЕ ДВА ДЕНА НЕ ГИ ПОСЕТИВТЕ ИЗЛОЖБИТЕ НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ ВО КАМПОТ И CHURCH STAGE, МОЖЕТЕ ТОА ДА ГО НАПРАВИТЕ И ДЕНЕС! АНДРЕЈ МИМЕВСКИ СО СВОИТЕ СКУПТУРИ ОД ЖЕЛЕЗО, „ПАЗ(Л)И СЕ“ – ИЗЛОЖБА ОД СЛОЖУВАЛКИ, СОЦИЈАЛНО АНГАЖИРАНА СТРИП ИЗЛОЖБА И СЕЛЕКТИРАНА ИЗЛОЖБА ОД ФОТОГРАФИИ ОД ОВОГОДИНЕШНОТО ИЗДАНИЕ НА ПАРАТИСИМА СКОПЈЕ, СЕ ТРАЈНИ ПОСТАВКИ КОИ ГО РАЗУБАВУВААТ ФЕСТИВАЛ СИТЕ ТРИ ФЕСТИВАЛСКИ ДЕНОВИ. НИВ МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА И СТЕЈЦОВИ.

ЗА ГУРМАНИТЕ И ГАСТРОНОМИТЕ, ДЕНЕС ПОВТОРНО ЌЕ “СИ КРЧКАМЕ”, НО ОВОЈПАТ СО ГОСТИТЕ ОД СТРУШКИОТ ФЕСТИВАЛ ДРИМОН.

НА ПЛОШТАРТ ИМАМЕ ТРИ ДЕБАТИ

СО ПОЧЕТОК ОД 11 ЧАСОТ, ЦЕНТАРОТ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ГЕВГЕЛИЈА, ЌЕ ОДРЖИ НАГРАДЕН КВИЗ КОЈ ЗА ЦЕЛ ИМА ДА ЈА ПОТТИКНЕ СВЕСТА И ДА ЕДУЦИРА ЗА ЕКОЛОШКИТЕ ПРОМЕНИ. ПОТОА, СЛЕДУВА ЕДУКАТИВНАТА ДЕБАТА “ДРОГА У ПИЈАЧКА” НА ХОПС, СО ПОЧЕТОК ОД 12 ЧАСОТ. ОД 15 ЧАСОТ ПАК, НА РЕД Е ДИСКУСИЈАТА ВЕ А CHANGE MAKER НА МЛАДИНСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР –БИТОЛА, НА CAMPGROUND. ОД РАБОТИЛНИЦИ, ЗА ДЕНЕС ВИ ПОДГОТВИВМЕ ДА НАУЧИТЕ КАКО СЕ КОМПОСТИРА И ПРОИЗВЕДУВА ПРОСТОР ЗА ОРГАНСКИ ОТПАД, НА „ГОЛЕМО ДА РАСТЕ“ НА GOGREEN, НА ЕКО ОТПАД СТЕЈЦ, СО ПОЧЕТОК ОД 14 ЧАСОТ. А, МАКЕДОКС САМО ЗА Д НАБЉУДУВАЧИТЕ ПОДГОТВИЈА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОКУМЕНТАРЦИ, НА CHURCH STAGE. ДЕНЕС Е И ПОСЛЕДЕН ДЕН ОД TREASURE HUNT–ОТ НА ЦИД КУМАНОВО, ПА ДОКОЛКУ СЕ УШТЕ НЕ СТЕ ГО НАШЛЕ БОГАТСТВОТО, ПОБРЗАЈТЕ!

МЕДИТАЦИЈА ПРЕКУ УМЕТНОСТ

МЕДИТАЦИЈАТА НЕ СЕКОГАШ МОРА ДА ЗНАЧИ ДЕКА ЌЕ СЕДИТЕ СО НОЗЕТЕ НАКРСНО И Е СЕ ПРЕПРАВАТЕ ДЕКА СТЕ ОТПЛОВИЛЕ НА ВАШЕТО „СРЕЌНО МЕСТО“. ПОНЕКОГАШ, МЕДИТАЦИЈАТА МОЖЕ ДА ЈА СПРОВЕДЕМЕ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА НЕШТО ВО ШТО СИТЕ УЖИВАМЕ – УМЕТНОСТА. ЗА ДА ВИДИТЕ КАКО Е ТОА МОЖНО, ПОСЕТЕТЕ ЈА АРТ МЕДИТАЦИЈАТА НА ХОПС, ОД 4 ЧАСОТ ВО ДЕБАТНИОТ ШАТОР.

УЖИВАЈТЕ И ДЕНЕС, ПА ДО НАРЕДНОТО ЛЕТО!

НЕДЕЛА, 15.07 - РАСПОРЕД ЗА БИНИ

CHURCH STAGE	MOSQUITO STAGE	MAIN STAGE	LAKEAWAKE STAGE
15:45 - CHALGIA SOUND SYSTEM	16:30 - SPECTRUM	21:00 - STRING FORCES	23:00 - MODUAL
	17:15 - KAIN	22:00 - ALI FARKA TOURE BAND	00:30 EGORYTHMIA
	18:00 - RAP POZITIV	23:05 - PROJEKT RAKIJA	02:30 - DUAL RESONANCE
	18:45 MESZECSINKA	00:10 - ARHANGEL	03:30 - SPIRIT ARCHITECT
	19:45 - SEA + AIR		04:30 - ALBIORIX

НЕДЕЛА, 15.07 - РАСПОРЕД ЗА ПЛОШТАРТ

ДЕБАТИ	РАБОТИЛНИЦИ	ИЗЛОЖБИ И ФИЛМОВИ
11:00-12:00 - КОЈ САКА ДА БИДЕ МИЛИО... ЕКОЛОГИСТ?	12:00-18:00 - SHAPE YOUR NEXT EVENT	19:00 ПРОЕКЦИЈА НА ФИЛМОВИ: MAKEDOX
12:00-14:00 - ДРОГА У ПИЈАЧКИТЕ	12:00-18:00 - „IRON (WO) MAN“	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: „ПАЗ(Л)И СЕ“
14:00 - ДИСКУСИЈА: BE A CHANGE MAKER	12:00-18:00 ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: DEV9T
	12:00-14:00 - СИ КРЧКАМЕ... ПАРТ ТУ	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: „Д-ПАРАТИСИМА СКОПЈЕ“
	14:00 - АРТ МЕДИТАЦИЈА	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: СТРИП ИЗЛОЖБА
	14:00 - ГОЛЕМО ДА РАСТЕ	
	15:00-18:00 - TREASURE HUNT	
	САМО ЗА Д НАБЉУДУВАЧИ: ДОКУНИКУЛЦИ	